



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧК

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Живот-сметка кај Службата на општествено кинговодство 60802-603-1125

Пет јуни 1978

БЕЛГРАД

БРОЈ 36

ГОД. XXXIV

Цена на овој број е 12 динари. — Претплатата за 1978 година внесува 350 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. Фах 226. — Телефон: централа 650-153; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

535.

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за посебната такса на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПЛАЌА ПОСЕБНА ТАКСА

1. Во Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/77, 47/77, 62/77, 14/78 и 21/78) во точка 9 став 1 зборовите: „30 јуни 1978 година“ се заменуваат со зборовите: „31 декември 1978 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јуни 1978 година.

Е. п. бр. 502

29 јуни 1978 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Гојко Убипарин, с. р.

536.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи, донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „WELT AM SONNTAG“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Welt am Sonntag“, број 23 од 4 јуни 1978 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/712

14 јуни 1978 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

537.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи, донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „DER SPIEGEL“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Der Spiegel“, број 23 од 5 јуни 1978 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/704

15 јуни 1978 година

Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

538.

Врз основа на член 32 став 1 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство и со претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИТАТА, МЕЛНИЧКИТЕ ПРОИЗВОДИ, ЛЕБОТ, ПЕЧИВОТО И ТЕСТЕНИНИТЕ

Член 1

Во Правилникот за квалитетот на житата, мелничките производи, лебот, печивото и тестенините „Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/77 и 55/77 чиешто одредби се применуваат како одредби на Правилникот за квалитетот на житата, мелничките производи, лебот, печивото и тестенините („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/78), во член 11 во уводната реченица зборовите: „човечка исхрана“ се заменуваат со зборовите: „непосредна човечка потрошувачка“.

Член 2

Член 14 се брише

Член 3

Називот над член 15 и член 15 се бришат.

Член 4

Во член 16 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Количеството на суровите протеини се изразува процентуално во однос на сувата материја.“

Член 5

Во член 20 став 1 зборовите: „Организацијата на здружен труд која“ се заменуваат со зборовите: „Производителот кој“, а зборот: „должна“ се заменува со зборот: „должен“.

Став 3 се менува и гласи:

„Испитувањето на производот заради проверување на неговата сообразност со пропишаните својства и карактеристики на квалитетот може да го изврши производителот сам или организација која за соодветната дејност е регистрирана во Југославија и која располага со соодветна опрема и кадри“.

Член 6

Во член 24 став 4 во точка 4 процентот: „0,25“ се заменува со процентот: „0,50“, во точка 8 процентот: „2“ — со процентот: „5“, а во точка 9 процентот: „1“ — со процентот: „2“.

Во став 5 во точка 5 процентот: „0,50“ се заменува со процентот: „1“, а во точка 9 процентот: „15“ — со процентот: „10“.

Член 7

Во член 30 став 2 точка 1 зборовите: „ни мртви“ се бришат.

Член 8

Во член 42 став 1 точка 3 по зборот: „брашно“ запирката и текстот до крајот се бришат.

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Производителската спецификација за наменско брашно мора, покрај податоците од член 6, точ. 1 до 8 на овој правилник, да содржи и податоци за карактеристиките на квалитетот кои поблиску ја определуваат неговата намена (пепел, реолошки и хемиски својства).“

Во досегашниот став 3, кој станува став 4, во точка 4 на крајот точката се заменува со точка и записка и по тоа се додава нова точка 5, која гласи:

„5) наменско брашно — од 0,46% до 1,15%.“

Член 9

Во член 43 став 1 точка 1 зборовите: „од типот „750“, од типот „950“ и од типот „1250“ се бришат.

Во став 2 во уводната реченица запирката по зборот: „рж“ се брише.

Член 10

Во член 98 став 3 зборовите: „може да се врши најдоцна во рок од 8 до“ се заменуваат со зборовите: „се врши најдоцна“. На крајот на тој став се додава нова реченица која гласи: „Намалувањето на масата на лебот и печивото по 10 часови не смее да биде поголемо од процентуалното намалување на загубената влага.“

Член 11

Во член 102 точка 2 десеттата алинеја се брише.

Член 12

Во член 117 точка 6 по зборот: „зеленчук“ се додаваат зборовите: „и глутен на брашно“.

Член 13

Во член 121 став 3 зборовите: „соини деривати (структурни растителни протеини)“ се бришат.

Член 14

Овој правилник влегува во сила на 1 јули 1978 година.

Бр. 16/2-10505/3
16 јуни 1978 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

539.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П Р А В И Л Н И К
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗЕМЈО-
ДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ИНДУС-
ТРИСКА ПРЕРАБОТКА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за земјоделски производи наменети за индустриска преработка, што ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Пченица како суровина за мелничката индустрија. Општи услови на квалитетот ————— JUS E.B1.200
- 2) Пченица како суровина за мелничката индустрија. Определување на содржината на влага ————— JUS E.B8.020
- 3) Пченица како суровина за мелничката индустрија. Определување на содржината на примеси ————— JUS E.B8.021
- 4) Пченица како суровина за мелничката индустрија. Определување на седиментационата вредност (според Зелени) ————— JUS E.B8.022
- 5) Пченица како суровина за мелничката индустрија и пченично брашно. Определување на содржината на сурови протеини (макро метод) — JUS E.B8.023
- 6) Пченица као суровина за мелничката индустрија. Определување на хектолитарската маса на пченица — JUS E.B8.024
- 7) Пченица како суровина за мелничката индустрија. Земање мостри за испитување ————— JUS E.B8.025
- 8) Пченица како суровина за мелничката индустрија. Определување на сурови протеини (комбинирана микро-макро постапка) ————— JUS E.B8.026

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник, се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенскиот стандард JUS E.B8.026 чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат врз пченицата наменета за индустриска преработка во мелничката индустрија произведена во Југославија и увезена, почнувајќи од 1 јули 1978 година.

Член 4

Престанува да важи југословенскиот стандард: Квалитет на пченицата за мелничка индустрија. Општи одредби — JUS E.B1.200 донесен со Решение за југословенските стандарди за жито („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65).

Член 5

Југословенскиот стандард од член 4 на овој правилник престанува да важи на 30 јуни 1978 година.

Член 6

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 31-11684/1
23 јуни 1978 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

540.

Врз основа на член 53 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА**ЗА ТЕКСТИЛНИТЕ ПРОИЗВОДИ ОД УВОЗ ШТО ВО ПРОМЕТОТ МОРААТ ДА БИДАТ СНАБДЕНИ СО УВЕРЕНИЕ ЗА КВАЛИТЕТОТ**

1. Организацијата на здружен труд што увезла текстилни производи, должна е за тие производи да прибави уверение за квалитетот. Со уверението за квалитетот се утврдува дека увезените текстилни производи ги исполнуваат условите за пуштање во промет определени со прописите за југословенските стандарди, односно договорените услови за производите за кои не е донесен пропис за југословенскиот стандард и дека во поглед на составот, квалитетот и другите својства им одговараат на декларираниите, односно договорените податоци.

2. Под текстилни производи, во смисла на точка 1 од оваа наредба, се подразбираат:

- 1) текстилни суровини (репродукциони материјали), вклучувајќи ги и чешпаните ленти;
- 2) преѓа и конец, од сите видови, состави и намотки;
- 3) ткаенини и метражни стоки сурови, белени, бојосани, печатени и доработени;
- 4) позамантерија (ленти, тантели, везови и други слични производи);
- 5) конфекциски производи и готови производи за облекување, вклучувајќи ги и оние што претставуваат комбинација на текстил со кожа, крзно и вештачка кожа;
- 6) плетени производи и чорапи;
- 7) канап, јажарија, мрежи и други слични производи;
- 8) теписи, килими, подни покривки — простирки и други слични производи;
- 9) филцеви и други неткаени текстилни производи;
- 10) текстилна галантериска и текстилна стока на парче.

3. Увезените текстилни производи од точка 2 на оваа наредба, наменети за преработка, мораат да бидат снабдени со уверение за квалитетот во прометот од увозникот до организацијата на здру-

жен труд што тие производи ги купува заради преработка. Другите увезени текстилни производи мораат да бидат снабдени со уверение за квалитетот во прометот помеѓу увозникот и организацијата на здружен труд што увозникот непосредно ѝ ги продава тие производи, а во другите фази на прометот на фактурата мораат да бидат означени бројот и датумот на издаденото уверение и фирмата, односно називот и седиштето на организацијата на здружен труд што го извршила испитувањето.

Со уверение за квалитетот мора да биде снабдена секоја партија на испорака (лот-група бала) од ист вид производ, артикал, квалитетна класа, тип, состав и квалитет, потекло, облик и пакување.

4. Уверението за квалитетот за увезените текстилни производи содржи податоци што се однесуваат на: видот на производот, артикалот, бруто и нето масата (за производи што се продаваат тежински), земјата на потеклото, фирмата, односно називот и седиштето на организацијата на здружен труд што го извршила испитувањето, бројот на пакувањата од кои е земена мострата и начинот на земањето на мострите, методите на испитувањето, декларираниите податоци за составот, за квалитетот и за другите својства на производите, како и резултатите на испитувањето.

5. Испитувањето на увезените текстилни производи заради добивање уверение за квалитетот се врши според единствените методи на испитување на квалитетот и мострирањето, определени со прописите за југословенските стандарди.

6. Уверението за квалитетот за увезените текстилни производи го издава организацијата на здружен труд што за испитување на квалитетот на текстилните производи е регистрирана во Југославија и која располага со потребни стручни кадри и соодветна опрема.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за атестирање на текстилните производи од увоз („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/71).

8. Оваа наредба влегува во сила на 1 јануари 1979 година.

Бр. 21-10270/1
1 јуни 1978 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

541.

Врз основа на член 121 од Уставот на СФРЈ, Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, Стопанската комора на Југославија и Туристичкиот сојуз на Југославија склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА**ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА ТУРИСТИЧКАТА ПРОПАГАНДА И ИНФОРМАТИВНАТА ДЕЈНОСТ СПРЕМА СТРАНСТВО ЗА 1978 ГОДИНА****Член 1**

Заради извршување на Програмата на туристичката пропаганда и информативната дејност спрема странство за 1978 година (во натамошниот текст: Програмата на туристичката пропаганда), Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, како свое учество, од Фондот за унапредување на економските односи со странство во 1978 година ќе издвои средства во износ од 81,380.000 динари.

Стопанската комора на Југославија во финансирањето на Програмата на туристичката пропаганда ќе учествува со планираните средства во 1978 година во износ од 3,728.500 динари и со средствата пренесени од поранешните години во износ од 28,488.000 динари, што вкупно сочинува 37,216.500 динари.

Покрај средствата од ст. 1 и 2 на овој член, ќе се користат и средства на заинтересираните организации на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници, што се обезбедуваат преку нивна партиципација во Програмата на туристичката пропаганда, а во вкупен износ од 16,300.000 динари.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа самоуправни спогодба ќе се користат според намената утврдена со Програмата на туристичката пропаганда, и тоа:

- 1) за покривање на трошоците за извршување на Програмата на туристичката пропаганда;
- 2) за покривање на трошоците и дејноста на туристичките претставништва на Југославија во странство во 1978 година.

Член 3

Учесниците на оваа самоуправни спогодба се согласни Туристичкиот сојуз на Југославија да ја изврши Програмата на туристичката пропаганда, освен оној дел за кој Стопанската комора на Југославија веќе презела обврски и за чие извршување ќе се грижи, како и на оној дел за кој посебно ќе се спогоди со Сојузот.

Член 4

Учесниците на оваа самоуправни спогодба се согласни средствата што на име на свое учество ги обезбедуваат според член 1 на оваа самоуправни спогодба да ги даваат на користење според утврдената динамика што му одговара на извршувањето на Програмата на туристичката пропаганда.

Почнувајќи од јануари 1978 година, а заклучно со месец октомври таа година, Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство кон крајот на секој месец ќе уплатува на сметката на Туристичкиот сојуз на Југославија свој дел во височина од 10% од вкупниот годишен износ со кој учествува во финансирањето на Програмата на туристичката пропаганда.

Стопанската комора на Југославија средствата со кои учествува во финансирањето на Програмата на туристичката пропаганда намалени за износот на веќе преземените обврски за 1978 година, за средствата веќе исплатени на Туристичкиот сојуз на Југославија за извршување на Програмата на туристичката пропаганда, за непотрошените средства што се наоѓаат кај Сојузот според салдото на 31 декември 1977 година, како и за средствата за оној дел на Програмата на туристичката програма за кој Сојузот и Комората посебно ќе се спогодат во смисла на член 3 од оваа самоуправни спогодба — ќе ги уплати на сметката на Сојузот до крајот на октомври 1978 година.

Член 5

Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство и Стопанската комора на Југославија ќе го следат извршувањето на Програмата на туристичката пропаганда, како и наменското користење на средствата во смисла на член 2 од оваа самоуправни спогодба, за која цел Туристичкиот сојуз на Југославија ќе им доставува соодветни извештаи и податоци.

Туристичкиот сојуз на Југославија до Интересната заедница на Југославија за економски односи

со странство и до Стопанската комора на Југославија најдоцна до 31 август тековната година ќе достави полугодишен извештај за 1978 година, а до 31 март 1979 година — годишен извештај за извршувањето на Програмата на туристичката пропаганда и за потрошокот на средствата.

Стопанската комора на Југославија до рокот од став 2 на овој член ќе достави до Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство и до Туристичкиот сојуз на Југославија извештај за извршувањето на делот од Програмата на туристичката пропаганда за чие извршување таа се прижела.

Член 6

Оваа самоуправни спогодба се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

2 јуни 1978 година

Белград

За Стопанската комора на Југославија	За Туристичкиот сојуз на Југославија	За Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство
претседател,	претседател,	претседател,
	Крсте	Мухамед
Илија Вакиќ, с. р.	Марковски, с. р.	Хаџиќ, с. р.

542.

Врз основа на член 121 од Уставот на СФРЈ, Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство и Стопанската комора на Југославија склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОПАГАНДНО-ИНФОРМАТИВНАТА АКТИВНОСТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО СТОПАНСТВО СПРЕМА СТРАНСТВО ВО 1978 ГОДИНА

Член 1

Заради вршење и унапредување на пропагандно-информативната активност наменета за странство (во натамошниот текст: стопанската пропаганда) во согласност со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година во 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77), Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство и Стопанската комора на Југославија се согласни од Фондот за унапредување на економските односи со странство во 1978 година да издвојат средства во износ од 148,620.000 динари и да ги употребат како учество на Заедницата за вршење и унапредување на стопанската пропаганда и Комората за таа намена да обезбеди како свое учество износ од 18,402.600 динари.

Покрај средствата од став 1 на овој член за вршење и унапредување на стопанската пропаганда, ќе се користат и средства на заинтересираните организации на здружен труд, што се обезбедуваат преку утврдената партиципација во усвоената Програма за пропагандно-информативната активност на југословенското стопанство спрема странство за 1978 година, а за определените намени од член 2 на оваа самоуправни спогодба.

При Стопанската комора на Југославија се установува посебна сметка на која Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство ќе уплатува средства со кои учествува во финансирањето на стопанската пропаганда во странство, а

според динамиката предвидена со член 4 на оваа самоуправна спогодба.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа самоуправна спогодба се користат наменски, и тоа:

- 1) за покривање на трошоците на колективното учество на организациите на здружен труд на меѓународни саеми и изложби во странство;
- 2) за покривање на трошоците на издавачко-информативната активност наменета за странство;
- 3) за покривање на трошоците на заедничките стопански претставништва и на претставништвата на Стопанската комора на Југославија во странство;
- 4) за посебни акции на стопанството на одделни пазари и други активности од областа на стопанската пропаганда.

Член 3

Средствата од член 1 на оваа самоуправна спогодба се користат врз основа на Програмата за пропагандно-информативната активност на југословенското стопанство спрема странство за 1978 година.

Програмата од став 1 на овој член ја доведува Извршниот одбор на Стопанската комора на Југославија во согласност со Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство.

Член 4

Учесниците на оваа самоуправна спогодба се согласни средствата што на име на свое учество ги обезбедуваат според член 1 на оваа самоуправна спогодба да ги даваат на користење според утврдената динамика што му одговара на остварувањето на Програмата за пропагандно-информативната активност на југословенското стопанство спрема странство за 1978 година.

Почнувајќи од јануари 1978 година, а заклучно со месец октомври таа година учесниците на оваа самоуправна спогодба кон крајот на секој месец уплатуваат свој дел во височина од 10% од вкупниот годишен износ со кој учествуваат во финансирањето на стопанската пропаганда.

Средствата според динамиката утврдена во став 2 на овој член се уплатуваат на посебна сметка на Стопанската комора на Југославија за стопанска пропаганда, што се води кај Службата на општественото книговодство на Југославија.

Член 5

Вкупните обврски за користење на средствата од член 1 на оваа самоуправна спогодба можат да се создаваат до износот на расположивите средства за намените од член 2 на оваа самоуправна спогодба.

Член 6

Стопанската комора на Југославија и Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство ќе го разгледаат извршувањето на програмата од член 3 на оваа самоуправна спогодба, како и потрошокот на средствата за таа намена во 1978 година, а врз основа на извештајот што Комората ќе го поднесе за првото полугодие на 1978 година до 31 август 1978 година, а за целата 1978 година до 31 март 1979 година.

Член 7

Оваа самоуправна спогодба се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

2 јуни 1978 година
Белград

За Стопанската комора
на Југославија
претседател,

Илија Ваниќ, с. р.

За Интересната заедница
на Југославија за економски
односи со странство,
претседател,

Мухамед Хаџиќ, с. р.

543.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА МЕБЕЛ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 26 март 1976 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за мебел, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени да ги променат и усогласат заради преминување на малопродажни цени, при условите на продажбата што се наведени во Спогодбата, а според ценовниците што се составен дел на Спогодбата.

Цените од ценовниците важат како цени во продажба на мало, без данок на промет. Во тие цени е вклучен рабат до 15% за покривање на трошоците во прометот на мало и рабат до 6% за покривање на трошоците во прометот на големо односно во транзит, вклучувајќи ги и трошоците за амбалажата и пакувањето.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производителите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2767 од 20 јуни 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 140 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 25 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

544.

Врз основа на член 22 од Законот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЧЕТКАРСКИ ПРОИЗВОДИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 11 јануари 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за четкарски производи, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени да ги променат и усогласат заради преминување на малопродажни цени, при условите на продажбата што се наведени во Спогодбата, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

Цените од ценовникот важат како цени во продажба на мало, без данок на промет. Во тие цени е вклучен рабат до 18% за покривање на трошоците во прометот на мало и рабат до 9% за покривање на трошоците во прометот на големо, вклучувајќи ги трошоците за амбалажата и пакувањето.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производителите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решение бр. 1369 од 20 јуни 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: 13 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите — потрошувачи: 36 купувачи — потрошувачи потписници на Спогодбата.

545.

Л И С Т А

НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР НА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

Врз основа на член 54 став 4 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/78), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ објавува Листа на кандидати за дополнителен избор на еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од Социјалистичка Република Црна Гора, потврдена од страна на Републичката изборна комисија на СР Црна Гора, и тоа:

1. Антон Крстовиќ, роден 1932 година, ВК работник, Хрват, член на делегацијата на ОК ССРН Тиват.

Бр. 174
27 јуни 1978 година
Белград

Комисија за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Секретар,
Светозар Зечар, с. р.

Претседател,
Јосип Студин, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за содржината на одделни позиции во обрасците на периодичната пресметка и на завршната сметка, за начинот на доставување на периодичната пресметка и на завршната сметка и за податоците и документацијата што се доставуваат кон периодичната пресметка и завршната сметка за организациите на здружениот труд, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/78, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

И С П Р А В К А

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА ОДДЕЛНИ ПОЗИЦИИ ВО ОБРАСЦИТЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА И ЗА ПОДАТОЦИТЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО СЕ ДОСТАВУВААТ КОН ПЕРИОДИЧНАТА ПРЕСМЕТКА И ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Во образецот Дополнителни податоци кон деловниот резултат во текот на годината — Биланс на успехот од 1 јануари до — 19 — година, во забелешките во точка 5 наместо зборовите: „Во колона 4 не се искажуваат податоци „треба да стои: „Во колона 4 не се искажуваат податоци под ред. бр. 1, 2 и 6“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 20 јуни 1978 година.

У К А З И

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

У К А З

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕЈШЕЛИ

I

Се назначува

Милорад Коматина, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Обединетата Република Танзанија, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Сејшели, со седиште во Дар ес Салам.

II

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 8
8 јуни 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и други држави, како и за особени заслуги во работата на развивањето на свеста кај граѓаните во борбата за независност на земјата

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА

генерал-полковник Кадениќ Авде Рахмија;
генерал-полковник на авијација Симовиќ Милорада Милан;

генерал-полковник Шашкић Јована Јефтимије;
генерал-полковник Шћекић Гавре Владимир-Владо;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

генерал-потполковник на авијација Ђургус Ђуре Љубица;

генерал-потполковник на авиација Роглић Андреја Милан;

генерал-потполковник Јовановић Данила Божи-дар;

генерал-потполковник на авијација Лекић Благоја Никола;

генерал-потполковник Стојовић Јагоша Зарија;
генерал-потполковник на авијација Влаисављевић Илије Душан;

вицеадмирал Жутић Ђоке Стеван;

— за особени заслуги стечени во Народноослободителната борба и во организирањето и зацврстувањето на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

генерал-мајор Јовановић Спира Станимир;

— за особени заслуги во изградбата, јакнењето и раководењето со единиците на вооружените сили на нашата земја, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЛАВРОВ ВЕНЕЦ

генерал-потполковник Чанади Виктор Зорко;
генерал-потполковник на санитетска служба Драгић Петра Ђорђе;

генерал-потполковник Јакич Антона Јоже;

генерал-потполковник Јанић Уроша Александар;
вицеадмирал Капичић Мила Павле;

генерал-потполковник Котевски Димче Методија;

генерал-потполковник на санитетска служба Куленовић Ахмеда Хајрудин;

генерал-потполковник на авијација Суша Луке Раде;

генерал-потполковник Шарески Мило Тихомир;
вицеадмирал Жужуљ Стипана Јосип;

генерал-мајор Цетински Мартина Андреј;

генерал-мајор Ђејван Мустафе Идриз;

генерал-мајор Чрнуѓел Маркоте Франце;

генерал-мајор на воздухопловнотехничка служба Данчевић Јосипа Адолф;

контраадмирал Докмановић Данила Вељко;

генерал-мајор Ђукић Илије Чедомир;

генерал-мајор Џубо Омера Ахмед;

генерал-мајор на авијација Фаганел Антона Јордан;

генерал-мајор на правна служба Калођера Фране Марко;

генерал-мајор на авијација Колар Тиме Здравко;

генерал-мајор Лебарић Ивана Еуген;

контраадмирал Летица Анте Свето;

генерал-мајор Милановић Ђуре Душан;

контраадмирал Мрдаковић Аврама Милорад;

генерал-мајор Мојсовски Владо Ангел;

генерал-мајор на финансиска служба Поповић Мирка Светислав;

генерал-мајор Радованов Гавре Миленко;

генерал-мајор Радовановић Павла Стеван;

генерал-мајор Ранитовић Радивоја Бошко;

генерал-мајор Станичић Никина Мате;

генерал-мајор Томић Стеве Мирко;

генерал-мајор Тркуља Симе Миле;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

пешадиски полковник Хасан Стјепана Иван;

пешадиски потполковник Љуцић Реџепа Ахмед;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

заставник I класа на административна служба Будиша Марка Филип;

— за особени заслуги во развивањето на меѓународните односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и други земји и за истакнати заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и други држави

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

генерал-потполковник Илић Раде Стево;

генерал-потполковник Јовић Миленка Радослав;

генерал-мајор Мишевић Милоша Милован;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

генерал-потполковник Антонијевић Павла Миливоје;

генерал-потполковник Ковачевић Обрена Милан;

		СОДРЖИНА:	Страна
генерал-потполковник Ожболт Ивана Јоже; генерал-мајор Симић Веселина Влада;			
СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ			
капетан на боев брод Клишманић Мије Живко; санитетски полковник Мариаш Михајла Јосип;			
— за примерни заслуги и уметност во работата на развивањето на постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигнување на исклучително добри уснеси во своите единици и установи		535. Одлука за измена на Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса — — — —	1741
СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА СВЕЗДА		536. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Welt am Sonntag“ — — — — —	1741
генерал-мајор на авијација Брачун Николе Александар; генерал-мајор Кајин Јосипа Алојзиј; генерал-мајор Кастратовић Милосава Никола; генерал-мајор Косановић Раде Радослав; генерал-мајор Мирковић Добривоја Стеван; генерал-мајор Речица Незира Етем; генерал-мајор Скупњак Ђирица Јосип; генерал-мајор на техничка служба Врбавац Велимира Ђуро; пешадиски полковник Грбић Илије Милан;		537. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Der Spiegel“	1741
СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ		538. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за квалитетот на житата, мелничките производи, лебот, печивото и тестенините — — — — —	1741
артилериски полковник Петровић Филипа Душан; пешадиски полковник Судар Андрије Саво;		539. Правилник за југословенските стандарди за земјоделски производи наменети за индустриска преработка. — — — —	1742
СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ		540. Наредба за текстилните производи од увоз што во прометот мораат да бидат снабдени со уверение за квалитетот —	1743
капетан I класа на авијација Бегин Хасана Салко; — за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството помеѓу нашите народи и народности		541. Самоуправна спогодба за начинот и условите за финансирање и извршување на Програмата на туристичката пропаганда и информативната дејност спрема странство за 1978 година — — — —	1743
СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ		542. Самоуправна спогодба за начинот и условите за финансирање на пропагандно-информативната активност на југословенското стопанство спрема странство во 1978 година — — — — —	1744
технички полковник Абдули Шајба Рамиз; санитетски полковник Кутлешић Рајка Миодраг; пешадиски потполковник Ресковић Саве Никола;		543. Спогодба за промена на затечените цени за мебел — — — — —	1745
Бр. 149 22 декември 1977 година Белград		544. Спогодба за промена на затечените цени за четкарски производи — — — —	1745
Претседател на Републиката, Јосип Броз Тито, с. р.		545. Листа на кандидатите за дополнителен избор на еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ — — — —	1746
		Исправка на Правилникот за измени и дополненија на Правилникот за содржината на одделни позиции во обрасците на периодичната пресметка и на завршната сметка, за начинот на доставување на периодичната пресметка и на завршната сметка и за податоците и документацијата што се доставуваат кон периодичната пресметка и завршната сметка за организациите на здружениот труд —	1746
		Укази — — — — —	1746
		Одликувања — — — — —	1746